

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	2D и 3D моделирање			
2.	Код	ДИО07И51			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	4 година 7 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	5
8.	Наставник	Лидија Георгиева			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање и совладување на техниките на 2D и 3D конструкција и драпирање и 3D моделирање				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во основи на 2D и 3D конструкција на облека во реална големина. Драпирање и 3D моделирање како еден од основните методи на крација и реализација на облека. Стекнување смисол за волумен и развивање на техника и естетски критериум. Работа на кукла и хартија во 2D				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време	150			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови 10	
		16.2	Самостојни задачи	часови 25	
		16.3	Домашно учење	часови 55	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 80		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 10		
17.3.	Активност и учество	бодови 10			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет)	(F)
		од 50 до 60 бода		6 (шест)	(E)
		од 60 до 70 бода		7 (седум)	(D)
		од 70 до 80 бода		8 (осум)	(C)
		од 80 до 90 бода		9 (девет)	(B)
		од 90 до 100 бода		10 (десет)	(A)
19.	Услови за потпис и полагање на завршен	Изработка на проектни и самостојни			

	испит		задачи, редовност		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета		
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				